



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник
на Општина Чашка
Излегува по потреба

Број 3
година XIX
27.02.2015 година

БЕСПЛАТЕН
ПРИМЕРОК

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за реализација на Годишна програмата за енергетска ефикасност на општина Чашка за 2014 година

Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за реализација на Годишна Програма за енергетска ефикасност на општина Чашка за 2014 година, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 20.02.2015.

Бр. 09- 313/1
27.02.2015 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 13 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002, Советот на општина Чашка на седницата на 20.02.2015, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на извештај за реализација на Годишна програмата за енергетска ефикасност на општина Чашка за 2014 година

1. Советот на општина Чашка го усвои Извештајот за реализација на Годишна програмата за енергетска ефикасност на општина Чашка за 2014 година.
2. Заклучокот влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Чашка.

Бр. 08 – 247/6
20.02.2015 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002,а во согласност со член 132 од Законот за енергетика, Службен весник на РМ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, Советот на општина Чашка на седницата на 20.02.2015, донесе:

ИЗВЕШТАЈ

за реализирани активности од областа на енергетската ефикасност во 2014 година

Со законот за енергетика на РМ, членот 132 и точките 1, 2, 3, 4 и 5 Општините имаат законска обврска да донесат програма за енергетска ефикасност. Спроведувањето на програмата се врши со годишен акционен план предложен од градоначалникот и усвоен од Советот на Општината.

Согласно став 5 од член 132 од Законот за енергетика на РМ, Општините до крајот на месец февруари до АЕ на РМ го доставуваат годишниот план за тековната година, како и информацијата за спроведување на програмата за ЕЕ во претходната година.

Советот на Општина Чашка на 25 та седница на Совет, односно одржана на ден 24.12.2010 година ја усвои Програмата за енергетска ефикасност на Општина Чашка за период 2011-2015 година и донесе заклучок за усвојување на програмата за ЕЕ (07-1768/4).

Програмата е доставена до Агенцијата за енергетика на Република Македонија (бр.09-856/1 од 11.07.2011)

Според Програмата односно акциониот план за 2014 година, недостигот на финансиски средства не

овозможи да се реализираат предвидените активности. Сепак се обезбедија средства за да се реализираат проекти од областа на ЕЕ токму во образовниот сектор, на кој беше ставен акцент во Акциониот план за 2014 година. Средства беа обезбедени преку проекти на заедничкото тело за ЕЕ за Вардарски плански регион, донации и споствени средства на училиштата и ЕЛС. Во продолжение е дадена табела со реализираните активности од областа на ЕЕ во текот на 2014 година:

	Проект/активност	Цел	Финансирано од	Корисник	Приближна вредност на инвестицијата (€)	Период на реализација
1	Поставување на систем со сончев колектор за загревање на санитарна вода ПОУ Петре Поп Арсов во Извор	Подобрување на енергетската ефикасност, заштеда на енергија	Заедничко одделение за ЕЕ, ЦПВПР , УНДП	ПОУ "Петре Поп Арсов" с. Извор	500 евра	2014
2	Промена на вентили и чистење на парен котел во ПОУ Петре Поп Арсов Извор	Заштеда на енергенс, подобрени енергетски карактеристики, зголемена ЕЕ	ООУ "Петре Поп Арсов"	ПОУ Петре Поп Арсов извор	500 евра(300 парен котел и 200 вентили на сите радијатори)	2014
3	Поставени се два система со сончев колектор за загревање на санитарна вода за потребите на бањите во ученичкиот дом и училишната менза во ООУ Тодор Јанев Населба Чашка	Подобрување на енергетската ефикасност, заштеда на енергија	преку ЕКО проект , од ОХО организацијата	ООУ Тодор Јанев Населба Чашка	1000 евра	2014
4	реконструкција на надворешната фасада во ООУ Тодор Јанев Населба Чашка	Подобрување на енергетските карактеристики на училишната зграда	буџет на ООУ "Тодор Јанев" Населба Чашка	ООУ Тодор Јанев Населба Чашка	100 евра	2014
5	замена на пламењачите на парните котли во ООУ Тодор Јанев Населба Чашка	Подобрување на енергетската ефикасност, заштеда на енергенси	буџет на ООУ "Тодор Јанев" Населба Чашка	ООУ Тодор Јанев Населба Чашка	100 евра	2014

Бр. 08 – 247/3
20.02.2015 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за усвојување на
Акционен план за енергетска ефикасност на
општина Чашка за 2015 година**

Се објавува, Заклучок за усвојување на Акционен план за енергетска ефикасност на општина Чашка за 2015 година, што Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 20.02.2015.

Бр. 09- 313/2
27.02.2015 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 13 од Законот за локална самоуправа Сл.весник на РМ бр 5/2002,а во согласност со член 132 од Законот за енергетика,Службен весник на РМ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, Советот на општина Чашка на седницата на 20.02.2015, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Акционен план за енергетска
ефикасност на општина Чашка за 2015 година**

1. Советот на општина Чашка го усвои Акциониот план за енергетска ефикасност на општина Чашка за 2015 година
2. Заклучокот влегува во сила со донесувањето,а ќе се објави во Службен гласник на општина Чашка.

Бр. 08 – 247/5
20.02.2015 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа Сл.весник на РМ бр 5/2002,а во согласност со член 132 од Законот за енергетика, Службен весник на РМ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, Советот на општина Чашка на седницата на 20.02.2015, донесе:

**АКЦИОНЕН ПЛАН
за енергетска ефикасност на Општина Чашка за
2015 година**

Образованиот сектор кој во Општина Чашка го сочинуваат основните училишта, завзема најголем дел во енергетскиот биланс на општината и во него може да се очекува најголем раст на потребата за енергија во иднина, следствено и наголем потенцијал за заштеди.

Во Програмата за енергетска ефикасност на Општина Чашка (ОПЕЕ) е дадена препорака за имплементација на нови технологии за енергетски системи.

Соодветно на тоа, а врз основа на ОПЕЕ за во 2015 година се планира следното:

Активности и временси распоред во 2015

Име на институцијата/корисник	активност	цел	финансиран од	инвестиција МКД	очекувани резултати
ООУ „Тодор Јанев“ Населба Чашка	Реализација проект поставување на „Фотоволтаичен систем, P=1,7KW“	производство на електрична енергија и намалена потрошувачка на истата	Општина Чашка, Донатори	360.000	намалена потрошувачка на енергија, зголемена енергетска ефикасност, нагледно средство во образованиот процес кое ќе ги стимулира учениците
Административна зграда на Општина Чашка	поставување на термо- вентили на радијатори во општинската зграда	намалени загуби на топлинска енергија	сопствени средства Буџет на ЕЛС Чашка	10.000	намалена потрошувачка на нафта за греење
ученици и грѓани	Подготовка и печатење на едукативен материјал	подигање на свеста кај населението (пред се најмладите) за придобивките од примена на мерки за ЕЕ	сопствени средства	10.000	придонес во намалување на потрошувачка на енергија и намалување на емисиите на штетни гасови
Општина Чашка	изработка на Програма за ЕЕ за период од 2016-2019 година	Законска обврска	Заедничко тело за ЕЕ, ЕЛС Чашка	патни трошоци	Утврдување на приоритети и места на делување во тригодишен период со што ќе се постигне најмногу во зголемување на ЕЕ
Административна зграда на Општина Чашка	изработка на термовизиска студија за ЕЛС Чашка	увид во состојбата со загуба на енергија	Заедничко тело за ЕЕ, ЕЛС Чашка	патни трошоци	Утврдување на места каде би требало да се делува за зголемување на ЕЕ
Општина Чашка	замена на преостанати улични светилки со штедливи светилки во населените места на Општина Чашка	Зголемување на енергетска ефикасност и намалување на потрошувачка на енергија	ЕЛС Чашка	400.000	Зголемување на енергетска ефикасност и намалување на потрошувачка на енергија

Бр. 08 – 247/4
20.02.2015 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Содржина:

1. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на извештај за реализација на Годишна програмата за енергетска ефикасност на општина Чашка за 2014 година
2. Заклучок за усвојување на извештај за реализација на Годишна програмата за енергетска ефикасност на општина Чашка за 2014 година
3. Извештај за реализирани активности од областа на енергетската ефикасност во 2014 година
4. Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на акционен план за енергетска ефикасност на општина Чашка за 2015 година
5. Заклучок за усвојување на Акционен план за енергетска ефикасност на општина Чашка за 2015 година
6. Акционен план за енергетска ефикасност на Општина Чашка за 2015 година

**Издавач: Општина Чашка
ул..Илинденска бр.8 нас.Чашка**

**Уредник: Бојанка Мирова
Изготвил: Димче Ангелов
Оливера Таскова
Техничка обработка: Димче Ангелов**